



Република Северна Македонија
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

1. Контроли на лице место (од 15 декември 2025 - тековно)

Контроли на терен – пред одобрување

Секторот за контрола на терен во периодот од 15 Декември 2025 година нема извршено контроли на самото место пред одобрување.

Контроли на терен – пред исплата

Од 15 декември 2025 година, Секторот за контрола на терен изврши вкупно 25 контроли на терен пред исплата, кај инвестиции од јавен повик 01/23 и јавен повик 01/24. Во табелата се наведени извршените контроли на терен поделени по јавните повици.

Јавен повик 01/23 (Мерка 1)	
14 КЛМ	
Јавен повик 01/23 (Мерка 7)	
6 КЛМ	
Јавен повик 01/24 (Мерка 3)	
5 КЛМ	
Вкупен број на контроли	25 КЛМ

Контроли на терен – после исплата

Од 15 декември 2025, Секторот за контрола на терен изврши вкупно 270 контроли на терен после исплата кај инвестиции од ИПАРД 2 Програмата.

Во табелата се наведени извршените контроли на терен поделени по мерки:

Контроли после исплата (ИПАРД 2)	
<u>Мерка</u>	<u>Број на контроли по мерка</u>
1	192 КЛМ редовни контроли 9 контроли од јавен повик 02/18 122 контроли од јавен повик 01/20 61 контрола од јавен повик 01/23
3	33 КЛМ редовни контроли 6 контроли од јавен повик 01/18 13 контрола од јавен повик 02/19 8 контроли од јавен повик 01/22 6 контроли од јавен повик 01/23
7	45 КЛМ редовни контроли 2 контроли од јавен повик 01/17 25 контроли од јавен повик 01/19 12 контроли од јавен повик 01/21 6 контроли од јавен повик 01/23
Вкупен број на контроли	270 КЛМ



Co-funded by
the European Union

IPARD
ИПАРД Програма 2021-2027
IPARD Programme 2021-2027

Ко-финансирано од
Северна Македонија





Република Северна Македонија

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Контрола на терен – за скриени работи

Од 15 декември 2025 година, Секторот за контрола на терен изврши вкупно 3 контроли на лице место за скриени работи кај инвестиции од мерка 7. Две од нив беа од барања доставени на јавниот повик 01/23, а една од јавниот повик 02/24 од ИПАРД 3 Програмата.

Најчести забелешки, наоди и неусогласености утврдени при извршување контроли на лице место од декември 2025 година:

Контроли пред исплата:

- разлики во технички карактеристики на набавената опрема помеѓу договор, фактура и контрола на лице место и најчеста причина за овие разлики се од технички причини односно грешки направени при издавање на потребна документација за опремата од страна на добавувачот/производителот;
- отсуство на одредени податоци да бидат видно означени на самата опрема (година на производство, земја на потекло, сериски број, модел). Податоците се потврдуваат преку документација приложена во барањето за исплата (гаранција, фактура/испратница, царинска декларација и сл.)

Контроли после исплата:

- Кај контроли од мерка 1 јавен повик 01/20 и 01/23 има констатирано разлики во опрема предмет на инвестиција (недостасува опрема), разлики во земјишни капацитети (катастарски парцели кои се предмет на договор се отуѓени), затворено земјоделско стопанство пред истекување на договорот, разлика во број на констатирани садници од контрола пред исплата со контрола после исплата, на дел од опрема предмет на инвестиција при контрола после исплата констатирани се испаднати плочки со ознаки и технички карактеристики (кај приклучна механизација при користење на истата).
- Кај контрола од мерка 3 јавен повик 01/18 констатирана е опрема која не е во функција и не се користи согласно намената.
- Кај контроли од мерка 7 јавен повик 02/19 констатирана е немонтирана опрема (сандаци за пчели) и истата не е ставена во функција.



Co-funded by
the European Union

IPARD
ИПАРД Програма 2021-2027
IPARD Programme 2021-2027

Ко-финансирано од
Северна Македонија





Република Северна Македонија
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

2. Сектор за внатрешна ревизија

По завршувањето на комитетот во декември, Секторот за внатрешна ревизија спроведе уште две ревизии, едната по барање на ЕК “Ревизија на процесот на самопроценка на функционирање на системот на внатрешни контроли за спроведување на мерките од ИПАРД Програмата 2021-2027” и втората ad-hoc ревизија по барање на Директорот за “Ревизорски преглед за потврдување на референтните цени во базата на референтни цени”.

Секторот за внатрешна ревизија издаде Нацрт извештај за ревизијата за мерка 7 која беше започната минатата година “Ревизија на процесот на одобрување на проекти и склучување на договори за мерка 7 од ИПАРД Програмата 2021-2027” и ќе издаде Финален извештај до 6 мај.

За другата ревизија “Ревизија на процесот на одобрување на проекти и склучување на договори за мерка 1 од ИПАРД Програмата 2021-2027”, до одржување на Комитетот би требало да се издаде нацрт извештај.

Исто така моментално Секторот за внатрешна ревизија спроведува ad-hoc ревизија “Ревизорски преглед за потврдување на референтната цена на ставките во списокот од предмети доставен од ОБРЦ”.

По издавање на извештаите ќе се започне со две ревизии и тоа ревизија на процесот на одобрување на исплати од ИПАРД Програмата 2021-2027 и ревизија на јавни набавки.



Co-funded by
the European Union

IPARD
ИПАРД Програма 2021-2027
IPARD Programme 2021-2027

Ко-финансирано од
Северна Македонија

